

**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

**ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **2/2011**

**ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје**

I.1.2) Адреса: **ул. „Орце Николов“ бр.138 Скопје**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: **[www.adsdp.mk](http://www.adsdp.mk)**

I.1.5) Лице за контакт: **Лидија Мицева** Адреса на е-пошта: **[lidija.miceva@adsdp.mk](mailto:lidija.miceva@adsdp.mk)** Телефон/Факс: **072260910**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот - Домување, градежништво и транспорт**

**ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

**Контрола на квалитет на вграден бетон за објекти, Катна Гаража 5.13 Мал ринг во Скопје и Катна Гаража 9.13 Голем ринг во Скопје**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр.12**

**Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

**Скопје**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

**Контрола на квалитет на вграден бетон за станбени објекти, Катна Гаража 5.13 Мал Ринг и Катна Гаража 9.13 Голем Голем Ринг во Скопје за секој објект поодделно и тоа:**

- контрола на квалитет на бетон во ф-ка за бетон според чл. 38 до чл.46 од ПБАБ/87

- контрола на квалитет на бетон според чл.39 од ПБАБ/87

- контрола на конзистенција на свежа бетонска мешавина на местото на вградување

- земање на пробни тела во согласност со проектот за бетон на ПБАБ/87 и испитување на јакост на притисокот на пробните бетонски тела, како и останатите карактеристики кои се пропишани во Проектот за бетон (отпорност на мраз, водонепропустливост и др.) според ПБАБ/87

- обработка на резултатите на секој објект поодделно со изработка на месечни извештаи, изработка на завршни извештаи и доставување на истите до нарачателот, во роковите утврдени со договорот за извршување на услугата.

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

**Период во месеци: 24**

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Меѓународна објава: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5) Дали била користена електронска аукција? **Да**

## ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **29.11.2011**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **3**

Највисока добиена понуда: **1954740,00 ден.**      Најниска добиена понуда: **1924598,00 ден.**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за инженеринг, проектирање и консалтинг ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО увоз-извоз**

Адреса на носителот на набавката: **Петко Јанчевски бр.41А**

Град или населено место: **Скопје**      Држава: **МКД**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **3280000 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **2248311 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **11.01.2012**